

### Регионалната канцеларија на СЗО во Македонија е поттик за соработка

(/feed/1914056/regionalnata-kancelarija-na-szo-vo-makedonija-e-pottik-za-sorabotka)

2 (?)

1 (?) skip=10



### Регионалната канцеларија на СЗО во Македонија е поттик за соработка (/forward/1914056/regionalnata-kancelarija-na-szo-vo-makedonija-e-pottik-za-sorabotka)

Министерот за надворешни работи на Република Македонија, Никола Попоски, се сретна со регионалниот директор на Светската здравствена организација за ...

(/forward/1914056/regionalnata-kancelarija-na-szo-vo-makedonija-e-pottik-za-sorabotka)

11:46, 07 Мар 2013 | Република (/src/152/republika)



### Попоски се сретна со регионалниот директор на СЗО за Европа (/forward/1914087/poposki-se-sretna-so-regionalniot-direktor-na-szo-za-evropa)

Министерот за надворешни работи на Република Македонија Никола Попоски денеска имаше сретна со регионалниот директор на Светската здравствена ...

(/forward/1914087/poposki-se-sretna-so-regionalniot-direktor-na-szo-za-evropa)

11:43, 07 Мар 2013 | Денешен (/src/122/deneshen)



### Седиште во Скопје на Здравствената мрежа на земјите од ЈИЕ (/forward/1913010/sedishte-vo-skopje-na-zdravstvenata-mrezha-na-zemjite-od-jie)

Секретаријатот на Здравствената мрежа на земјите од Југоисточна Европа денеска ќе отвори седиште во Скопје. Здравствената мрежа на земјите од ЈИЕ е ...

(/forward/1913010/sedishte-vo-skopje-na-zdravstvenata-mrezha-na-zemjite-od-jie)

09:13, 07 Мар 2013 | ИнПрес (/src/61/inpres) | прочитана: < 1k



### Во Скопје седиште на Секретаријатот на здравствена мрежа на ЈИЕ (/forward/1912973/vo-skopje-sedishte-na-sekretarijatot-na-zdravstvena-mrezha-na-jie)

Секретаријатот на Здравствената мрежа на земјите од ЈИЕ денеска ќе отвори седиште во Скопје. По повод отворањето на седиштето, свеченост ќе се одржи ...

(/forward/1912973/vo-skopje-sedishte-na-sekretarijatot-na-zdravstvena-mrezha-na-jie)

08:49, 07 Мар 2013 | Сител (/src/28/sitel)



### Секретаријатот на Здравствената мрежа на земјите од ЈИЕ со свое седиште во Скопје (/forward/1912869/sekretarijatot-na-zdravstvenata-mrezha-na-zemjite-od-jie-so-svoe-sedishte-vo-skopje)

Седиште во Скопје денеска ќе отвори Секретаријатот на Здравствената мрежа на земјите од ЈИЕ. По повод отворањето на седиштето, свеченост ќе се одржи ...

(/forward/1912869/sekretarijatot-na-zdravstvenata-mrezha-na-zemjite-od-jie-so-svoe-sedishte-vo-skopje)

07:58, 07 Мар 2013 | Курир (/src/16/kurir)

### Во Скопје седиште на Секретаријатот на здравствена мрежа на ЈИЕ

Барај



Најчитани off.net.mk Препораки



### Ангелов : нема уште долго да бидете министер за одбрана (видео)

(/cluster/c3770e2f592e59f5e22497e51nema-ushte-dolgo-da-bidete-minister-za-odbrana-video)

08 Мар, 2013 14:54 | MKDNews

(/src/146/mkdnews) | 33 вести

(/cluster/c3770e2f592e59f5e22497e51nema-ushte-dolgo-da-bidete-minister-za-odbrana-video) | прочитана: 9530



### Најавените демонстрации не успеаја

(/forward/1918357/najavenite-demonstracii-ne-uspeaja)

08 Мар, 2013 18:14 | Журнал

(/src/52/zhumal) | 56 вести

(/cluster/8f4b2895c34c9fdc89fca9edf2cd9nemonstracii-ne-uspeaja) | прочитана: 3562



### Уапсени организаторите на денешните најавени протести

(/forward/1917126/uapseni-organizatorite-na-denesnite-najaveni-protesti)

08 Мар, 2013 13:42 | Популарно

(/src/144/popularno) | 21 вести

(/cluster/32f542c32adf563979928f374d3f83organizatorite-na-denesnite-najaveni-protesti) | прочитана: 2766



### Последно испраќање на Уго Чавез, телото ќе се балсамира

(/cluster/68c849f3593c20cf2e90ff741e3bdisprakanje-na-ugo-chavez-teloto-ke-se-balsamira)

(/forward/1917175/posledno-isprakanje-na-ugo-chavez-teloto-ke-se-balsamira)

08 Мар, 2013 19:10 | Журнал

(/src/52/zhumal) | 46 вести

(/cluster/68c849f3593c20cf2e90ff741e3ba2isprakanje-na-ugo-chavez-teloto-kje-se-balsamira) | прочитана: 2274



### Шеснаесетгодишна девојка повредена во 45-ка

(/cluster/a1acdb79b5de351e99b19f69e3fdevojka-povredena-vo-45ka)